


## КОЈ ТЕСТ ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК ОДГОВАРА НА ТВОИТЕ ПОТРЕБИ?

Провери го дијаграмот и одбери решение што ќе ги оствари твоите желби!



 @mkBritish

e-mail: [exams@britishcouncil.org.mk](mailto:exams@britishcouncil.org.mk)

 BritishCouncilMacedonia

[www.britishcouncil.mk](http://www.britishcouncil.mk)

**IELTS** (International English Language Testing Service) е најпопуларен тест за познавање на англискиот јазик (B1 – C2).

Полагај IELTS General Training доколку сакаш да емигрираш во земја од англиско говорно подрачје, да работиш или да посетуваш обука на англиски.  
Полагај IELTS Academic доколку сакаш да запишеш додипломски или постдипломски студии во странство.

**Cambridge English** се испити по англиски јазик на Универзитетот во Кембриџ на повеќе нивоа и за различни потреби:

YLE (Young Learners English) е тест за деца од 7 до 12 години на 3 нивоа.

KET (Cambridge English Key) е најнисокото ниво на општиот испит по англиски јазик (A2).

PET (Cambridge English Preliminary) е испит за средно познавање на англиски јазик (B1).

FCE (Cambridge English First) е испит за средно напредно познавање на англиски јазик (B2).

CAE (Cambridge English Advanced) е испит за напредно познавање на англиски јазик (C1).

CPE (Cambridge English Proficiency) е испит за највисоко познавање на англиски јазик (C2).

BEC (Cambridge English Business) е испит за познавање на деловен англиски (B2).

**Aptis** е тест на Британски совет наменет за самостојно спроведување од организации и институции при определување на нивото на познавање на англискиот јазик (A1-C).